

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

MSIP-NCB-062-16

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.
2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD) ,за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за:Регулација на дел од Белевски дол .
3. Општина Крива Паланка ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои Регулација на дел од Белевски дол .
4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:

Адреса: Општина Крива Паланка

Град: Крива Паланка

Поштенски број: 1330

Држава: Република Македонија

Телефон: +0038931375020

Факс: +0038931375020,

Електронска адреса: opkp@krivapalanka.gov.mk

6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од **1.000,00 МКД**. Методот на плаќање ќе биде преку ПП150 образец, на следнава сметка:

а) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095
Буџетска корисничка сметка: 7380140509-630-16
Приходно konto: 724125 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Крива Паланка .

7. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до **12:00ч, 12.08.2016.** Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во **12:00ч, 12.08.2016.**

8. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од **80.000,00 МКД.**

9,. Адреса: Општина Крива Паланка

Град: Крива Паланка

Поштенски број: 1330

Архива

Држава: Република Македонија